



# Профил на организација

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН Скопје

# ЗА НАС

Здружението за дислексија АЈНШТАЈН е непрофитна организација формирана во Декември 2013 година од родители на деца со дислексија и лица со дислексија. Идејата за формирање на здружението произлезе пред се од недостигот на информации за дислексијата. Барајќи решение и помош за тешкотиите со читање кај своите деца, родителите се соочија со неинформираност на институциите и недоволна стручност кај просветните работници. Ние постоиме со цел да помогнеме на илјадници лица кои се соочуваат со проблемот дислексија и истата да ја актуелизираме во нашата држава.

## Програмски области на организацијата

Здружението АЈНШТАЈН своите стратешки цели ги реализира низ шест програмски области:

1. Програма за унапредување на образовните услови за лицата со потешкотии во учењето
2. Програма за развивање на јавната свест за состојбите кои предизвикуваат потешкотии во учењето
3. Програма за подигнување и јакнење на јавната свест за штетното влијание од прекумерното користење на современите технологии
4. Програма за млади и младински активизам
5. Програма против булинг
6. Програма за институционално јакнење на организацијата

***Да создадеме еднакви можности за сите граѓани на нашата држава!***

# Учество!



**Дамјан  
НИКОЛОВСКИ**  
ПРЕТСЕДАТЕЛ



**Мартин  
ТРАЈАНОВСКИ**  
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН



**Славица  
ТАСЕВСКА НИКОЛОВСКА**  
ЛИЦЕНЦИРАН ТРЕНЕР ЗА  
ДИСЛЕКСИЈА



**Јана  
ДИМИТРИЕВСКА**  
ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ



**Маја  
НЕВЧЕВСКА - СТАНКОВСКА**  
ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ



**Дарја  
НИКОЛОВСКА**  
ОРГАНИЗАТОР НА НАСТАНИ



**Орхидеја  
ШУРБАНОВСКА**  
ПРОФЕСОР НА ФИЛОЗОФСКИ  
ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ



**Сибел  
ИМЕРИ**  
ПРЕДАВАЧ НА АЛБАНСКИ  
ЈАЗИК

# ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ

## ОСНОВАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО :

Славица Тасевска Николовска

Орхидеја Шурбановска

Павлина Димоска

Лидија Кировска

Билјана Младеновиќ

## ПРЕТСЕДАТЕЛ:

Дамјан Николовски

## УПРАВЕН ОДБОР:

Марија Анчевска - Претседател

Давид Стефановски - Член

Симона Тодоровска - Член

## НАДЗОРЕН ОДБОР

Силвана Вучевска - Претседател

Дарја Николовска - Член

Бодин Попов - Член

## СОБАРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО:

Собранието го сочинуваат сите регистрирани активни и неактивни членови.

# ПОРТФОЛИО НА ПРОЕКТИ;

Име на проектот	Донатор	Цел на проектот	Година	Буџет
Знаете ли што е дислексија?	Град Скопје	Подобрување и олеснување на процесот на образование на средношколците со дислексија подобрување на нивните академски перформанси	05.2015 10.2015	1.200 €
Фокус на дислексија	УСАИД	Ефективно вмрежување на граѓански организации по иста или слична дејност за промена на досегашните образовни политики, методи и општествени навики за учениците со потешкотии во учењето	06.2015 06.2016	29.783 \$
Мониторинг на акциски план за образование на Општина Центар	Фондација отворено општество Македонија	Утврдување на степенот на успешност во спроведување на акцискиот план за развој на образованието во Општина Центар	09.2016 12.2016	3.000 \$
Дислексијата е друг збор за дарба	Град Скопје	Да се детектира степенот на застапеност на дислексијата кај учениците од СУГС “Панче Арсовски”, СУГС “Шаип Јусуф” и СУГС “Горги Димитров”,	08.2016 11.2016	1.200 €
Знаете ли што е дислексија? Vol.2	Град Скопје	Да се детектира степенот на застапеност на дислексијата кај учениците од С.У.Г.С Јосип Броз Тито, С.У.Г.С Орце Николов и С.У.Г.С Марија Кири Скловска	08.2017 11.2017	1.000 €
Криенка Vs. Таблет	Фондација отворено општество Македонија	Подобрување на когнитивни, комуникациски, социјални функции и подобрување на моторната активност кај децата.	08.2017 12.2017	4.785 \$
Инфо сид за дислексија	УСАИД	Подигнување на свеста и едукација на 800 средношколци за предностите и недостатоците кои произлегуваат од состојбите кои предизвикуваат потешкотии во учењето	06.2017 02.2018	14.988 \$
Не сум чуден само имам дислексија!	Европска унија	Да се даде придонес кон овозможувачка околина за квалитетно истражувачко новинарство и зајакнување на соработката меѓу медиумите и граѓанските организации за зголемување на нивното влијание врз јавните политики и процесот на донесување одлуки поврзани со дислексијата	01.2018 03.2018	3.000 €
Инклузивни образовни политики за учениците со дислексија	Фондација отворено	Информирање и оспособување на стручните служби од 65 основни училишта од територијата на Град	10.2017 03.2018	5.952 \$

	општество Македонија	Скопје за состојбата дислексија со цел правилен третман на учениците кои се соочуваат со истата.		
Транспарентни информации за дислексијата	Фондација отворено општество Македонија	Граѓаните да добијат транспарентни информации за третманот на дислексијата	06.2018 10.2018	5.435 \$
Знаете ли што е дислексија? Vol.3	Град Скопје	Да се детектира степенот на засстапеност на дислексијата кај учениците од СУГС Михајло Пупин, СУГС Васил Антевски Дрен и СУГС Владо Тасевски, СУГС Раде Јовчевски Корчагин и СУГС Димитар Влахов	09.2018 11.2028	1.500 €
Правото на говор не е право на говор на омраза	Фондација отворено општество Македонија	Подигнување на јавната свест за говорот на омраза преку младински ангажман и обучување на 20 млади лица за идентификување на различни типови на говор на омраза	08.2018 03.2019	9.999 \$
Асистивна технологија за дислексија	Европска унија	Овозможување на пристапна асистивна технологија за лицата со дислексија	10.2018 05.2019	5.600 €
Современите технологии зависност или корист?	Европска унија	Подигнување на јавната свест за штетното влијание од прекумерното користење на современите технологии врз развојот на децата	11.2018 04.2020	7.904 €
Вклучи внимание	Европска унија	Подобрување на когнитивните, комуникациските и социјалните функции и зголемена фокусираност и внимание на учениците за време на училишните часови.	01.2019 09.2019	9.950 €
Младите против говорот на омраза	Агенција за млади и спорт	Подигнување на јавната свест за говорот на омраза преку младински ангажман	01.2019 05.2019	4.720 €
Мрежа за спречување на одлив на мозоци	Фондација отворено општество Македонија	Спречување на одливот на млади мозоци	09.2019 03.2020	14.951 \$
Младинска информираност за дислексија	Европска унија	Градење на капацитети кај младите за препознавање и разбирање на дислексијата.	12.2019 05.2020	6.350 €
Кажете НЕ на врсничкото насилството	Агенција за млади и спорт	Превенција на врсничкото насилство помеѓу учениците и едукација на младите за начините и алатките за превенција на врсничко насилство	09.2020 02.2021	4.390 €



# ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ;

Наслов	Година	Автори
Извештај од истражување за застапеност на дислексијата помеѓу средношколците од С.У.Г.С Лазар Танев и С.У.Г.С Здравко Цветковски	2015	Дамјан Николовски, Марија Анчевска
Прирачник за наставници за идентификација на учениците со дислексија – Фокус на дислексија	2015	Славица Тасевска Николовска
Извештај од истражување за застапеност на дислексијата помеѓу средношколците од С.У.Г.С Панче Арсовски, С.У.Г.С Георги Димитров и С.У.Г.С Шаип Јусуф	2016	Дамјан Николовски
Извештај за спроведено истражување “Фокус на Дислексија”	2016	Тиана Ивановска, Сузана Арсовска, Марија Давчева и Дамјан Николовски
Извештај од истражување за застапеност на дислексијата помеѓу средношколците од С.У.Г.С Јосип Броз Тито, С.У.Г.С Орце Николов и С.У.Г.С Марија Кири Скловска	2017	Мартин Трајановски и Јана Димитиревска
Мониторинг на акцискиот план за развој на образованието во Општина Центар	2016	Дамјан Николовски и Марија Анчевска
Прирачник за идентификација и поддршка на учениците со дислексија	2017	Славица Тасевска и Дамјан Николовски
Дислексијата (не)препознаена од институциите	2018	Дамјан Николовски, Сања Наумовска и Јана Димитриевска
Извештај од истражување за застапеност на дислексијата помеѓу средношколците од СУГС Михајло Пупин, СУГС Васил Антевски Дрен и СУГС Владо Тасевски, СУГС Раде Јовчевски Корчагин и СУГС Димитар Влахов	2018	Дарја Николовска и Јана Димитриевска
Извештај од истражување за застапеност на дислексијата помеѓу средношколците во Република Македонија	2018	Дамјан Николовски и Орхидеја Шурбановска
Дали Македонското општество е подготвено да се справи со потребите на лицата со дислексија?	2018	Дамјан Николовски
СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА РАСПОЛОЖЛИВИ ПРАВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА	2019	Фани Кузмановска
Како фонтоот DyslexicFZF влијае врз читањето кај учениците со дислексија	2019	Александра Каровска Ристовска, Маја Филиповска и Дамјан Николовски